

Коалиција СИТЕ ЗА ПРАВИЧНО СУДЕЊЕ Скопје

**Финансиски извештаи
за годината што завршува на 31 декември, 2019
и
Извештај на независниот ревизор**

Содржина:

	страна
Извештај на независниот ревизор	1-2
Извештај за приходи и расходи	3
Извештај за финансиска позиција	4
Белешки кон финансиските извештаи	5 – 17

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До раководството на Коалиција СИТЕ ЗА ПРАВИЧНО СУДЕЊЕ Скопје

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Коалиција СИТЕ ЗА ПРАВИЧНО СУДЕЊЕ Скопје (во натамошниот текст: “Коалиција”), кои се состојат од извештај за финансиската позиција на 31 декември, 2019 година и извештај за приходите и расходите за годината што тогаш завршува, и преглед на значајни сметководствени политики и останати објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготовка и објективна презентација на овие финансиски извештаи во согласност со македонската сметководствена регулатива што се применува, како и за интерни контроли за кои раководството смета дека се потребни за да овозможат подготвување на финансиски извештаи без материјални грешки, како резултат на измами или грешки.

Одговорност на ревизорите

Наша одговорност е да дадеме мислење за овие финансиски извештаи врз основ на нашата ревизија. Ние ја спроведовме ревизијата во согласност со објавените македонски Меѓународни стандарди за ревизија и македонскиот Закон за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и спроведеме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумна сигурност за тоа дека финансиските извештаи не содржат материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанати како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Коалицијата со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не со цел за изразување мислење за ефективност на интерната контрола на Коалицијата. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и наразумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сèвкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

(Продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До раководството на Коалиција СИТЕ ЗА ПРАВИЧНО СУДЕЊЕ Скопје (Продолжение)

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската позиција на Коалиција СИТЕ ЗА ПРАВИЧНО СУДЕЊЕ Скопје на 31 декември, 2019 година, како и финансискиот резултат за годината што тогаш завршува, во согласност со македонската сметководствената регулатива што се применува, Законот за сметководство на непрофитните организации и Правилникот за непрофитни организации.

Исто така, потврдуваме дека Финансискиот извештај и Прегледот на документи за поддршка на Финансискиот извештај поднесени до Цивика мобилитас се во согласност со Договорот за институционален грант склучен со Македонскиот центар за меѓународна соработка, како и во согласност со документот-Финансиска ревизија и Документи за поддршка на финансискиот извештај.

Обрнување на внимание

Коалицијата ги води и подготвува своите финансиски извештаи врз основ на модифицирано евидентирање на деловните промени и трансакции, во согласност со Законот за сметководство на не-профитните организации (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/03 со измените направени заклучно со бр.17/11) и Правилникот за не-профитни организации (“Службен весник на Република Македонија” бр.42/03 со измените заклучно со бр. 175/11.) Според одредбите на овој Закон, Коалицијата е обврзана да подготви и поднесе основни финансиски извештаи, што се состојат од Извештај за финансиска позиција, Извештај за приходи и расходи и белешки кон финансиските извештаи. Согласно наведеното, Коалицијата нема обврска да подготвува Извештај за готовинските текови.

ТП РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА-Скопје
Соња Чулева, Управител

Соња Чулева, Овластен ревизор



Скопје, 31 март 2020 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
За годината што завршува на 31 декември, 2019
(Во Денари)

	<u>Белешка</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Приходи			
Приходи од донации	4	12,093,344	3,229,745
Останати приходи	5	269,613	1,215,539
Финансиски приходи	9	-	95
		<u>12,362,957</u>	<u>4,445,379</u>
Трошоци			
Трошоци за вработените / ангажирани лица	6	(6,938,673)	(3,594,710)
Оперативни трошоци	7	(1,603,872)	(785,725)
Капитални расходи	8	(144,460)	(22,007)
Финансиски расходи	9	-	-
		<u>(8,687,005)</u>	<u>(4,458,942)</u>
Остварени приходи над расходи за годината		<u>3,675,952</u>	<u>(13,563)</u>

*Придружните белешки на следните страни
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од раководството на Коалицијата на 4 март, 2020 година.

Извршен директор,
Натали Петровска

Овластен сметководител,
Наташа Грозданов

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА ПОЗИЦИЈА
На 31 декември, 2019
(Во Денари)

	<u>Белешки</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Материјални и нематеријални средства-нето	10	<u>508,086</u>	<u>36,141</u>
Тековни средства			
Пари и парични еквиваленти	11	3,687,142	153,604
Останати краткорочни средства	12	-	-
Загуба за тековната година		-	13,563
Вкупно тековни средства		<u>3,687,142</u>	<u>167,167</u>
ВКУПНИ СРЕДСТВА		<u>4,195,228</u>	<u>203,308</u>
ФОНДОВИ И ОБВРСКИ			
Фондови			
Деловен фонд	13	508,086	36,141
Остварени приходи над расходи	13	3,662,389	-
Вкупно фондови		<u>4,170,475</u>	<u>36,141</u>
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи	14	-	-
Обврски кон вработените	14	-	-
Останати обврски	15	24,753	167,167
Вкупно тековни обврски		<u>24,753</u>	<u>167,167</u>
ВКУПНО ФОНДОВИ И ОБВРСКИ		<u>4,195,228</u>	<u>203,308</u>

*Придружните белешки на следните страни
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.*

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од раководството на Коалицијата на 4 март, 2020 година.

Извршен директор,
Натали Петровска

Овластен сметководител,
Наташа Грозданов

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2019

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Коалиција на здруженија на граѓани СИТЕ ЗА ПРАВИЧНО СУДЕЊЕ Скопје (“Коалиција”) е основано како непрофитна организација на 12 мај 2003 година и е регистрирано во Централниот Регистар на Република Северна Македонија, односно во Регистерот на здруженија и фондации под ЕМБС број: 5782180.

Седиште: ул.Македонија бр.11-2/10 Центар, Скопје

Извршен директор: Натали Петровска

Оснивачи

1. Граѓанска асоцијација МОСТ-Скопје
2. Македонски правен ресурсен центар-Скопје
3. Здружение за заштита на правата на детето-Скопје
4. ПДАС Меѓаши-Скопје
5. Младински образовен форум-Скопје
6. Хелсиншки комитет за човекови права-Скопје
7. АСВИН-Скопје
8. Р.О.З.П.Р – Скопје
9. Граѓански патеки – Битола
10. Асоцијација за демократска иницијатива-Гостивар
11. Фемина-Куманово
12. ФПР АРКА Куманово
13. ЦДР-Тетово
14. Граѓански информативен центар Спектар-Штип
15. Совет за превентива против малолетничка деликвенција-Кавадарци
16. ПХУРТ-Делчево
17. Здружение за правата на Ромите-Штип
18. ФОКУС-Ресен

УПРАВЕН ОДБОР

Симонида Кацарска
Драги Змијанац
Љуљзим Хазири
Лазар Нанев
Вулнет Зенки

НАДЗОРЕН ОДБОР

Димитар Низамовски
Блерим Салихи
Цветанка Камчева

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2019

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (Продолжение)

ОРГАНИЗАЦИИ ЧЛЕНКИ

1. Здружение за правата на детето – Скопје
2. Младински образовен форум – Скопје
3. Мултикултура, Тетово
4. Македонско здружение на млади правници – Скопје
5. Институт за европски политики – Скопје
6. Прва детска амбасада во светот Меѓаши - Скопје
7. Асоцијација за демократска иницијатива – Скопје
8. Здружение за критички пристап кон родот и сексуалноста Субверзивен Фронт - Скопје
9. Совет за превентива против малолетничка деликвенција – Кавадарци
10. Младински културен центар – Битола
11. Хуманитарно добротворно здружение на Ромите – МЕСЕЧИНА - Гостивар
12. Ромски едукативен центар АМБРЕЈА - Скопје
13. Здружение за правата на Ромите - Штип

Приоритетна дејност: 94.99.Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место.

Приоритетни цели на Коалицијата

Главни приоритети и цели на Коалицијата се:

- Да го зголеми почитувањето на стандардите за правично судење пред домашните судови
- Да ја воспостави јавната доверба во правниот систем и судството воопшто
- Да ги идентификува наследените проблеми во судскиот систем и да укажува на потребата за правна и институционална реформа
- Да ја запознава јавноста со стандардите за правично судење и да ја засили довербата на граѓаните во функционирањето на судскиот систем
- Да ги намали можностите за несоодветен третман на страните во спорот од судиите и другите учесници во постапката и да обезбеди еднаков пристап до правдата.

На 31 декември, 2019: 3 вработени (31 декември, 2018: 1 вработен.)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2019

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (Продолжение)

1.1 Проекти 2019/2018 година

1. Проектот на УСАИД за правна заштита на жените

Основна цел на проектот е обезбедување на соодветна правна заштита на жените жртви на насилство и дискриминација, вклучувајќи го семејното насилство, сексуалното насилство, трговијата со жени и сексуалните работнички преку набљудување на судски предмети во кривичната и граѓанската постапка. Период на имплементација 01.03.2015-01.04.2019. Проектот беше финансиран од Проектот на УСАИД за граѓанско учество

2. Набљудување на судски предмети од областа на организиран криминал и корупција

Целта на овој проект е мониторинг на судски предмети од областа на организираниот криминал и корупција што се водат по новиот Закон за кривична постапка врз основа на што произлегуваат заклучоци во имплементацијата на Законот за кривична постапка, но и за почитувањето на човековите слободи и права, загарантирани со Устав и закон, пред судот. Период на имплементација 10.10.2018-10.01.2019. Проектот беше финансиран од Фондација Отворено општество-Македонија.

3. Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и одржливост на локални граѓански организации

Канцеларијата за правна поддршка на граѓански организации обезбедува правно советување на граѓански организации кои не се во можност да користат професионални услуги, а се соочуваат со проблем поврзан со следниве правни прашања. Период на имплементација 01.01.2018-31.06.2020 година. Проектот е финансиран од Европската Унија.

4. Правен, финансиски и физички пристап до правда во основните судови во Р. Северна Македонија

Целта на овој проект е давање поддршка за подобрување на пристапот и квалитетот до правда со посебен фокус на граѓанските судски постапки и ранливи категории на граѓани (маргинализирани групи и лица со попреченост) во 4те апелациони региони: Скопје, Гостивар, Битола и Штип. Период на имплементација 01.06.2018-30.11.2020. Проектот е финансиран од Проектот на УСАИД за граѓанско учество.

5. Мониторинг и зајакнување на капацитетите на институциите во борбата против организираниот криминал и корупција

Главната цел на проектот е да се даде придонес кон работата на институциите во борбата против организираниот криминал и корупција. Како проектни активности се: мониторинг и евалуација на транспарентноста и пристапноста на институциите кои се борат против организираниот криминал и корупцијата, мониторинг на Специјалното јавно обвинителство, Јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и Државната комисија за спречување на корупција во поглед на јавноста и транспарентноста, мониторинг на судски предмети од областа на организираниот криминал и корупција во Основниот суд Скопје 1 Скопје. Период на имплементација 28.12.2018-30.06.2021 година. Проектот е финансиран од Европската Унија.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2019

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (Продолжение)

1.1 Проекти 2019/2018 година

6. „За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020“

Целта на проектот е да се зголеми влијанието на граѓанските организации врз процесот на спроведување на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017 – 2022) и да се зајакне независноста и непристрасноста на судството.

Посебни цели на проектот се: Да го оцени спроведувањето на Стратегијата во однос на почитувањето на временската рамка утврдена со Акцискиот план, транспарентноста на процесот, како и нивото на вклученост на засегнатите страни и граѓанскиот сектор; да го оцени квалитетот на предложените закони и политики, како и степенот на реализирање на целите поради кои истите се донесени; да влијае на процесот на реформи во правосудството преку изработка и доставување на препораки засновани на докази за предложените закони и политики и унапредување на јавната дебата.

Период на имплементација на проектот: 01.07.2019 – 29.02.2020. Проектот е финансиран од страна на Фондацијата Отворено општество – Македонија.

7. Институционален грант Цивика Мобилитас

Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и ФЦГ Шведски развој АБ (ФЦГ Шведска). Цивика мобилитас го поддржува граѓанското општество во промовирање општествени промени во (стратешки) области, како што се добро владеење, децентрализација и развој на граѓанското општество.

Период на имплементација на проектот: 01.07.2019 – 30.06.2022 година. Проектот е финансиран од програмата Цивика Мобилитас.

8. КСПС Судско досие

Коалиција „Сите за правично судење“ во партнерство со Радио МОФ го имплементираше проектот „КСПС Судско досие“, чија цел е подобрување на довербата на граѓаните во судството во Северна Македонија, подобрување на транспарентноста на Основниот кривичен суд Скопје и транспарентноста на Специјалното јавно обвинителство (СЈО), како и да се олесни пристапот до информации поврзани со судски предмети од висок профил за медиумите, истражувачите и јавноста.

Период на имплементација: 15.06.2019 - 15.11.2019 година. Проектот е финансиран од грантовата мрежа Action See.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2019

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (Продолжение)

1.1 Проекти 2019/2018 година

9. Мерката притвор помеѓу домашната и европската пракса

Главната цел на овој проект е да влијае врз реформските процеси во судството од аспект на употребата на мерката притвор и останатите мерки за обезбедување на присуство, а во корелација со препораките на ЕУ и поглавјето 23.

Главни проектни активности се следниве:

Теренско истражување преку вршење увид во правосилно завршени судски кривични предмети

Деск – истражување на статистички податоци за употреба на мерките за обезбедување присуство.

Подготовка на финална анализа

Изготвување на промотивни брифови и инфографици

Реализација на јавен настан за промоција на наодите и препораките.

Период на имплементација на проектот: 01.11.2019 – 30.04.2020. Проектот е финансиран од страна на Фондацијата Отворено општество – Македонија.

10. До „заробената држава“ во Северна Македонија – судство, обвинителство, полиција

Целта на проектот е да ги идентификува, преку различни студии на случај и следење на спроведување на законодавството, начините низ кои се остварува политичката контрола врз институциите (судството, обвинителството, полицијата) или начините на кои се злоупотребуваат системските слабости на владеењето на правото.

Главни проектни активности се следниве:

Деск-истражување за причините и новите форми на политичко мешање во судството, полицијата и јавното обвинителство

Мониторинг и анализа на судски случаи

Новинарски истражувања, барања за пристап до информации од јавен карактер и интервјуа

Активности за застапување за спроведување на препораките пред домашни и меѓународни засегнати страни

Период на имплементација на проектот: април 2019 – март 2020. Проектот е финансиран од страна на Фондацијата Отворено општество – Македонија.

11. Поддршка на имплементацијата на Националната стратегија за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 (модул судски мониторинг)

Реализацијата на овој проект се базираше на мониторинг на кривични предмети што се водат по новиот Закон за кривична постапка од областа на организиран криминал и корупција и од областа на семејно и родово базирано насилство. Во рамки на овој проект, беше спроведен мониторинг на рочишта за главна расправа од страна на 16 ангажирани набљудувачи во рамки на четирите апелациони подрачја, беа изготвени две тематски анализи на податоците прибрани преку спроведениот мониторинг на судски постапки, и беа одржани две тематски конференции со цел презентација на анализите, заклучоците и препораките произлезени од обработката на податоците добиени со мониторингот.

Имплементација на проектот март 2019 – декември 2019. Проектот беше финансиран од Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември, 2019

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основи за подготовка

Финансиските извештаи на Коалицијата се подготвени во согласност со Законот за сметководство на не-профитните организации, со цел да обезбедат вистинско и објективно презентирање на позициите во билансот на состојба, салдата на средства, обврски, извори на средства, приходи и расходи и резултати од оперативното работење.

Финансиските извештаи на Коалицијата се подготвени во согласност со македонската законска регулатива апликативна за работењето на непрофитните организации, Законот за сметководство на непрофитните организации (“Службен весник на Република Македонија” бр.24/03 со пратечките измени објавени заклучно со бр. 17/11) и Правилникот за не-профитни организации (“Службен весник на Република Македонија” бр. 42/03 со измените објавени во бр. 175/11.)

Финансиските извештаи на Коалицијата се искажани во македонски Денари (“МКД.”) Сите износи во финансиските извештаи и придружните белешки се искажани во Денари, освен доколку не е поинаку кажано.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Сметководствените политики применети во подготовката на овие финансиски извештаи се прикажани во натамошниот текст на овој извештај. Коалицијата задолжително ги применува овие политики на конзистентна основа.

3.1 Признавање на приходите и расходите

Признавањето на приходите и расходите е утврдено со член 13 од Законот за сметководство на непрофитни организации (“Службен весник на Република Македонија” бр. 24/03, 80/05, 17/11) и член 18 од Правилникот за непрофитни организации (“Службен весник на Република Македонија” бр.42/03, 11/06, 08/09, 11/09 и 175/11) според кое признавањето на приходите и расходите се спроведува според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции. Тоа значи дека приходите и расходите се признаваат во пресметковниот период во кој настанале, според критериумот на расположивост. Приходите и расходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите и расходите се расположиви кога се остварени (наплатени / платени) во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов да се однесуваат на пресметковниот период и да служат како покритие на побарувањата/обврските во тој пресметковен период. Признавањето се спроведува според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции.

Останати приходи (Приходи од давање на услуги)

Приходот од давање на услуги се признава за време на периодот во кој корисниците платиле за добиените услуги.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември, 2019****3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ****3.2 Трансакции во странски валути**

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија, кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составување на Билансот на финансиска позиција.

Нето износот на позитивните и негативните курсни разлики се искажуваат во Извештајот за приходи и расходи во периодот кога настанале.

3.3 Оданочување

Во согласност со одредбите на Законот за данок на добивка, не-профитните организации се изземени од плаќање данок на приходите генерирани од добиени членарини, спонзорства и донации, кои се добиени и се наменети за остварување на однапред утврдени цели.

За годината што завршува на 31 декември 2019, тековен данок од 1% се плаќа на генерирани приходи од самостојно работење за износ над Ден 1,000 илјади.

3.4 Опрема и софтвер

Опремата и софтверот, доколку ги има, се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност се состои од фактурна вредност големена за износот на царини, транспорт, шпедиција, осигурување и тн, односно од трошоци кои директно се однесуваат на набавната вредност на односното средство. Вредноста на средството во моментот на набавка се евидентира како трошок во Билансот на приходи и расходи (ако се купени со сопствени средства) и како зголемување на Деловниот фонд.

Материјалните и нематеријалните средства се депрецираат со праволиниски стапки, во еднакви месечни износи кои одговараат на употребниот век на користење на средството. Износот на амортизацијата за донираните средств се евидентира преку намалување на Деловниот фонд.

Годишни стапки на депрецијација:

Опрема	10%-20%
Мебел	16%

3.5 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од пари во банка и пари во благајна.

Парите во благајна и парите на банкарски сметки во Денари, се водат по номинална вредност, а парите во странска валута се претвораат во денари според курсот кој важи на денот на трансакцијата утврден од страна на Народна Банка на Република Северна Македонија на денот на известување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2019

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.6 Обврски кон добавувачи и други обврски

Обврските кон добавувачи и другите обврски се водат според нивната објективна вредност на денот на нивното иницијално признавање, а потоа се мерат според амортизираните трошоци.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2019

4. ПРИХОДИ ОД ГРАНТОВИ (ПРОЕКТИ)

	<u>Во Денари</u>	
	<u>31 декември,</u>	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Приходи од донации (Проекти 1.1)	12,093,344	3,229,745
	<u>12,093,344</u>	<u>3,229,745</u>

5. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	<u>Во Денари</u>	
	<u>31 декември,</u>	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Пренесен дел на приходи од минати години	-	1,215,539
Останати приходи од сопствено работење	269,613	-
Приходи од минати години	-	-
	<u>269,613</u>	<u>1,215,539</u>

6. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	<u>Во Денари</u>	
	<u>на 31 декември,</u>	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Бруто плати	850,073	153,230
Надоместоци за лица ангажирани во проекти	6,088,600	3,331,114
Дневници за службени патувања	-	110,366
	<u>6,938,673</u>	<u>3,594,710</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2019

7. ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Во Денари	
	на 31 декември,	
	2019	2018
Канцелариски материјали	133,693	234,959
Енергија (струја & гориво)	46,704	62,569
Разни услуги од оперативно работење	129,542	182,881
Телефонија/поштански	27,856	29,451
Реклама и репрезентација	73,632	-
Наемнина	198,000	189,697
Провизија за платен промет	60,841	44,441
Осигурување	170,356	-
Членарини и др.	16,850	-
Интелектуални услуги	131,988	-
Пренесени средства на други субјекти	183,835	-
Останати расходи	430,575	41,727
	1,603,872	785,725

8. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

	Во Денари	
	на 31 декември,	
	2019	2018
Набавена опрема	144,460	22,007
	144,460	22,007

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2019
9. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ / (РАСХОДИ)-нето

	Во Денари	
	на 31 декември,	
	2019	2018
Приходи од камати	-	95
Расходи за камати	-	-
Приходи од курсни разлики	-	-
Расходи од курсни разлики	-	-
	-	95

10. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	Во Денари	
	на 31 декември,	
	2019	2018
Почетно салдо	36,141	25,999
Нови набавки	144,460	22,007
Ефект од ревалоризација на средства целосно амортизирани но сèуште во употреба	443,899	-
Акумулирана амортизација	(11,865)	(5,199)
Тековна амортизација	(104,549)	(6,666)
	508,086	36,141

11. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во Денари	
	на 31 декември,	
	2019	2018
Парични средства во банки	3,683,036	153,604
Бонови за гориво	4,106	-
	3,687,142	153,604

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2019
12. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ СРЕДСТВА

	Во Денари	
	на 31 декември,	
	2019	2018
Побарувања за платени даноци и придонеси	-	-
Останати побарувања	-	-
	-	-

13. ДЕЛОВЕН ФОНД & ВИШОК НА ПРИХОДИ
НАД РАСХОДИ (Во Денари)

	<u>Деловен Фонд</u>	<u>Вишок на приходи над расходи</u>	<u>ВКУПНО</u>
На			
1 јануари, 2019	36,141	-	36,141
Нови набавки	144,460	-	144,460
Ефект од ревалоризација	443,899	-	443,899
Акумулирана амортизација	(116,414)	-	(116,414)
Ефект од вишок приходи над расходи	-	3,675,952	3,675,952
Покривање на загуба од претходната година	-	(13,563)	(13,563)
На 31 декември ,2019	508,086	3,662,389	4,170,475
На			
1 јануари, 2018	20,800	1,215,539	1,236,339
Нови набавки	22,007	-	22,007
Акумулирана амортизација	(11,865)	-	(11,865)
Ефект од вишок приходи над расходи	-	(1,215,539)	(1,215,539)
На 31 декември ,2018	36,141	-	36,141

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември, 2019

14. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И КОН ВРАБОТЕНИ

	<u>Во Денари</u>	
	<u>на 31 декември,</u>	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Обврски кон добавувачи	-	-
Обврски кон вработени	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

15. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	<u>Во Денари</u>	
	<u>на 31 декември,</u>	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Обврски за краткорочен заем	-	137,000
ПВР	24,753	30,167
	<u>24,753</u>	<u>167,167</u>

16. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви употребени за деноминација на 31 декември 2019 и 2018 година се следни:

	<u>31 декември,</u>	<u>31 декември,</u>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
EUR	61,4856	61,4950
USD	54,9518	53,6887